

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 69

2 април 2019, вторник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
939. Одлука за изменување на Одлуката за категоризација на државните па-тишта.....	2	945. Одлука за испраќање на припадни-ци на Армијата на Република Север-на Македонија за учество во веж-бовната активност „ANATOLIAN PHOENIX 19“, во Република Тур-ција.....	4
940. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за од-брана.....	2	946. Одлука за испраќање на припадни-ци на Армијата на Република Се-верна Македонија за учество во вежбовната активност „ADRIATIC STRIKE 19“, во Република Слове-нија.....	4
941. Одлука за давање на трајно корис-тење на недвижна ствар на ЈНУ Институт за духовно културно нас-ледство на Албанците-Скопје.....	3	947. Решение за изменување на Реше-нието за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната коми-сија за мало и лесно оружје.....	5
942. Одлука за испраќање на припадни-ци на Армијата на Република Се-верна Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINUM WOLF 19“, во Република Србија.....	3	948. Решение за изменување на Реше-нието за формирање на Комисија за разгледување на барања за добива-ње дозвола за вршење извоз-увоз, транзит, брокерски услуги и офсет на вооружување и воена опрема.....	5
943. Одлука за испраќање на припадни-ци на Армијата на Република Се-верна Македонија за учество во вежбовната активност „BEYOND HORIZONT 2019“, во Република Бугарија.....	3		
944. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „IMMEDIATE RESPONSE 19“, во Република Хрватска и Репуб-лика Словенија.....	4		

	Стр.
949. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување.....	6

	Стр.
950. Решение за изменување на Решението за определување на инспекциски места за контрола на храна од неживотинско потекло од увоз.....	12
Огласен дел.....	1-52

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

939.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 26 март 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА

Член 1

Во Одлуката за категоризација на државните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.133/11, 20/12, 41/12, 107/13, 17/14, 190/14 и 168/18), во членот 1 во табелата “Р1” РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА, точката 31 се менува и гласи:

“

31	P1312	Врска со АЗ (Каратманово)-Велес-мост Башно Село-Извор-Прилеп (врска со P1303)
----	-------	---

”

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“

Бр. 45-467/1
26 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

940.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 26 март 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Музеј на Македонија му престанува користењето на дел од недвижна ствар - зграда бр.1, влез 2, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда, со површина од 383 м2, од вкупна површина од 1597 м2, која се наоѓа на улица „Јосиф Михајловиќ“ бр.7, на КП бр. 5795/1, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр.9250, сопственост на Република Северна Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење без надомест на Министерството за одбрана, за потребите на Воениот музеј, за период од 10 години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Музејот на Македонија и Министерството за одбрана, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1589/1
26 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

941.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 март 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ -СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците-Скопје му се дава на трајно користење, без надомест, дел од недвижна ствар – објект 1, кој се наоѓа на бул. „Илинден“ 66 Скопје, на КП бр.2026, КО Карпош, запишан во Имотен лист бр.52896, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- објект 1, намена на зграда и друг објект В1-5, влез 1, кат – ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 225 м2 и

- дел од приземје во објект 1, намена на зграда и друг објект В1-5, влез 1, кат – ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 432.51 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2185/1
26 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

942.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 март 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „PLATINUM WOLF 19“, ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. За учество во вежбовната активност „PLATINUM WOLF 19“, која ќе се одржи во Република Србија, во периодот од 3-18 јуни 2019 година, се испраќаат 15 (петнаесет) припадници на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници за службено патување на припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2432/1
26 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

943.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 март 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „BEYOND HORIZONT 2019“, ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

1. За учество во вежбовната активност „BEYOND HORIZONT 2019“, која ќе се одржи во Република Бугарија, во периодот од 13-17 мај 2019 година, се испраќаат 30 (триесет) припадници на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедуваат Вооружените сили на Република Бугарија, а трошоците за транспорт и дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2448/1
26 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

944.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 26 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „IMMEDIATE RESPONSE 19“, ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА**

1. За учество во вежбовната активност „IMMEDIATE RESPONSE 19“, која ќе се одржи во Република Хрватска и Република Словенија, во периодот од 8 до 23 мај 2019 година, се испраќаат 55 (педесет и пет) припадници на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Северна Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2464/1	Заменик на претседателот
26 март 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.	

945.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ANATOLIAN PHOENIX 19“, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА**

1. За учество во вежбовната активност „ANATOLIAN PHOENIX 19“, која ќе се одржи во Република Турција, во периодот од 22-23 мај 2019 година, се испраќаат 2 (два) припадника на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедуваат Вооружените сили на Република Турција, а транспортот и дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2468/1	Заменик на претседателот
26 март 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.	

946.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ADRIATIC STRIKE 19“, ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА**

1. За учество во вежбовната активност „ADRIATIC STRIKE 19“, која ќе се одржи во Република Словенија, во периодот од 30 мај до 8 јуни 2019 година, се испра-

каат 15 (петнаесет) припадници на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, логистика, сместување, исхрана и дневници за службено патување на припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2478/1
26 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

947.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18) и член 2 став 1 од Одлуката за образување Национална комисија за мало и лесно оружје („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/07), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 26 март 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, НАЦИОНАЛНО КОНТАКТ ЛИЦЕ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА МАЛО И ЛЕСНО ОРУЖЈЕ

1. Во Решението за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 190/17), во точка 1 алинејата 22 се менува и гласи:

„- Ивица Георгиевски од Министерство за финансии – Царинска управа – член и“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1950/1
26 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

948.

Врз основа на член 31-а став 1 од Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/02, 84/07, 161/09, 145/10, 119/13, 164/13, 41/14, 192/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 26 март 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ ИЗВОЗ-УВОЗ, ТРАНЗИТ, БРОКЕРСКИ УСЛУГИ И ОФСЕТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА

Член 1

Во Решението за формирање на Комисија за разгледување на барања за добивање дозвола за вршење извоз-увоз, транзит, брокерски услуги и офсет на вооружување и воена опрема („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/17), во членот 1 во точката 2 алинејата 3 се менува и гласи:

„- Рефет Хајдари, виш советник за ОН и човекови права при Министерство за надворешни работи,”

Во точката 3 алинејата 3 се менува и гласи:

„- Јасмин Хасановиќ, соработник во одделението за човекови права при Министерство за надворешни работи,”

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2477/1
26 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

949.

Врз основа на член 158-с точка 1) а во врска со член 18 став (10) и член 21-б од Законот за супервизија на осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 26.3.2019 година донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИНОТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО И ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 58/2013, 35/2017 и 138/2017) во член 2 во став (3) по точката 3а. се додаваат три нови точки 4, 5 и 6 кои гласат:

“4. Податоци и документи за финансиската состојба на правното лице кое има намера да стекне квалификувано учество во друштвото за осигурување;

5. Потврда од Централен регистар односно друг јавен регистар дека против правното лице нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење дејност во областа на осигурувањето и финансиите;

6. Потврда од Централен регистар односно друг јавен регистар дека на правното лице не му е изречена споредна казна и тоа забрана за добивање дозвола за основање и работа на друштво за осигурување, одземање на дозвола за основање и работа на друштво за осигурување, забрана за основање на нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење на работи на осигурување;”

Точката 4 станува точка 7, а потточките 4.1 и 4.2 стануваат потточки 7.1 и 7.2.

Точката 5 станува точка 8 а потточките 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 и 5.6 стануваат потточки 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 и 8.6.

Во точката 6 која станува точка 9 зборовите: “и други приноси од казниво дело” се бришат.

Точката 7 се брише.

Точките 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стануваат точки 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16.

Во став (5) по точката 3 се додаваат три нови точки 4, 5 и 6 кои гласат:

“4. Податоци и документи за финансиската состојба на физичкото лице кое има намера да стекне квалификувано учество во друштвото за осигурување;

5. Доказ од Централен регистар или друг јавен регистар дека против лицето нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност, во областа на осигурувањето и финансиите;

6. Потврда од казнена евиденција на надлежен суд дека лицето не е осудено со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци сè додека траат правните последици од пресудата, за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со невинистината содржина и надриписарство од Кривичниот законик;”

Точката 4 која станува точка 7 се менува и гласи:

“7. Изјава на физичкото лице, дека во последните три години не извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување или друго правно лице во кое била воведена посебна управа или над кое е отворена стечајна или ликвидациона постапка;”

Точката 5 станува точка 8 а потточките 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 и 5.5 стануваат потточки 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 и 8.5.

Во точката 6 која станува точка 9 зборовите: “и други приноси од казниво дело” се бришат.

Точката 7 се брише.

Точките 8 и 9 стануваат точки 10 и 11.

Во ставот (6) зборовите: “ставот (3) точка 4) потточка 4.1, точка 5) потточки 5.3, 5.5 и 5.6, точки 10) и 11) и ставот (5) точка 5) потточки 5.3, 5.4 и 5.5 од овој член” се заменуваат со зборовите: “ставот (3) точки 5) и 6), точка 7) потточка 7.1, точка 8) потточки 8.3, 8.5 и 8.6 и точки 12) и 13) и ставот (5) точка 5) и точка 8) потточки 8.3, 8.4 и 8.5 од овој член”.

По ставот (6) се додава нов став (7) кој гласи:

“(7) Потврдата од став (5) точка 6) од овој член, Агенцијата по службена должност ќе ја прибави од надлежен суд (доколку истата не е поднесена од барателот). Доколку лицето е странско лице, должно е самото да ги обезбеди ваквите известувања од надлежните институции во странската земја.”

Ставовите (7), (8) и (9) стануваат ставови (8), (9) и (10).

Во ставот (8) кој станал став (9) зборовите: “од став (3), (4), (5), (6) и (7)” се заменуваат со зборовите: “од став (3), (4), (5), (6), (7) и (8)”.

Член 2

Во член 3 во став (3) по точката 3 се додаваат две нови точки 4 и 5 кои гласат:

“4. Потврда од Централен регистар односно друг јавен регистар дека против правното лице нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење дејност во областа на осигурувањето и финансиите;

5. Потврда од Централен регистар односно друг јавен регистар дека на правното лице не му е изречена споредна казна и тоа забрана за добивање дозвола за основање и работа на друштво за осигурување, одземање на дозвола за основање и работа на друштво за осигурување, забрана за основање на нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење на работи на осигурување;”

Точката 4 станува точка 6, а потточките 4.1 и 4.2 стануваат потточки 6.1 и 6.2.

Точката 5 станува точка 7, а потточките 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 и 5.6 стануваат потточки 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 и 7.6.

Во точката 6 која станува станува точка 8 зборовите: “и други приноси од казниво дело” се бришат.

Точките 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стануваат точки 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16.

Во став (4) по точката 3 се додаваат две нови точки 4 и 5 кои гласат:

“4. Потврда од Централен регистар или друг јавен регистар дека против лицето нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење на професија, дејност или должност од областа на осигурувањето и финансиите;

5. Потврда од казнена евиденција на надлежен суд дека лицето не е осудено со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци сè додека траат правните последици од пресудата, за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривични-

те дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со неистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик;”

Точката 4 која станува точка 6 се менува и гласи:

“6. Изјава на физичкото лице, дека во последните три години не извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување или друго правно лице во кое била воведена посебна управа или над кое е отворена стечајна или ликвидациона постапка;”

Точката 5 станува точка 7 а потточките 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 и 5.5 стануваат потточки 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 и 7.5.

Во точката 6 која станува точка 8 зборовите: “и други приноси од казниво дело” се бришат.

Точките 7, 8 и 9 стануваат точки 9, 10 и 11.

Во ставот (5) зборовите: “ставот (3) точка 4) потточка 4.1, точка 5) потточки 5.3, 5.5 и 5.6, точки 10) и 11) и ставот (4) точка 5) потточки 5.3, 5.4 и 5.5 од овој член” се заменуваат со зборовите: “ставот (3) точки 4) и 5), точка 6) потточка 6.1, точка 7) потточки 7.3, 7.5 и 7.6, точки 12) и 13) и ставот (4) точка 4) и точка 7) потточки 7.3, 7.4 и 7.5 од овој член”.

По ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи:

“(6) Потврдата од став (4) точка 5) од овој член, Агенцијата по службена должност ќе ја прибави од надлежен суд (доколку истата не е поднесена од барателот). Доколку лицето е странско лице, должно е самото да ги обезбеди ваквите известувања од надлежните институции во странската земја.”

Ставовите (6), (7) и (8) стануваат ставови (7), (8) и (9).

Во ставот (7) кој станал став (8) зборовите: “од ставовите (3), (4), (5) и (6) од овој член” се заменуваат со зборовите: “од ставовите (3), (4), (5), (6) и (7) од овој член”.

Член 3

Прилозите 1 и 4 се заменуваат со нови Прилози 1 и 4 кои се дадени во прилог на овој правилник и се негов составен дел.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 02-350/7

26 март 2019 година

Скопје

Совет на експерти

Претседател,

Климе Попоски, с.р.

ПРИЛОГ 1 – Образец Б-СКУДО

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

БАРАЊЕ¹

ЗА ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

1.	Име и презиме, односно назив на лицето кое има намера да стекне квалификувано учество	
2.	Број и номинален износ на акции кои лицето веќе ги поседува во друштвото	
3.	Број и номинален износ на акции кои лицето има намера да ги стекне во друштвото	
4.	Вкупен број и номинален износ на акциите кои лицето ќе ги има по стекнувањето	
5.	Овластено лице за контакт со Агенцијата	
5.1.	Телефон на овластеното лице	
5.2.	Адреса на електронска пошта на овластеното лице	
5.3.	Адреса на овластеното лице	

Барам/е од Агенцијата за супервизија на осигурување да ни издаде согласност за стекнување квалификувано учество во друштвото за осигурување _____ (назив на друштвото).

Кон барањето ја приложувам/е документацијата согласно член 2 ставови (3), (4) и (5) од "Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување"² и тоа (се наведува секој документ поединечно):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

¹ Се препорачува Барањето да се пополнува електронски. Електронска верзија на Барањето може да се најде на официјалната интернет-страница на Агенцијата за супервизија на осигурување www.aso.mk. Доколку Барањето не се пополнува електронски, задолжително треба да се користи пенкало и да се пишува со големи букви

² Документацијата од членот 2 став (3) точка 5) и 6), точка 7) подточка 7.1, точка 8) подточки 8.3, 8.5 и 8.6 и точки 12) и 13) и ставот (5) точка 5) и точка 8) подточки 8.3, 8.4 и 8.5 од Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување, Агенцијата по службена должност ќе ја прибави од надлежен јавен орган (доколку истата не е поднесена од барателот), за што подносителот на барањето дава изјава со која ја овластува Агенцијата во негово име и за негова сметка да ги користи податоците содржани во овој Образец и до Агенцијата доставува доказ за извршена уплата на сметка на институцијата надлежна за издавање на соодветниот документ во висина утврдена со тарифник пропишан согласно со закон. Потврдата од членот 2 став (5) точка 6) од Правилникот, Агенцијата по службена должност ќе ја прибави од надлежен суд (доколку истата не е поднесена од барателот). Доколку лицето е странско лице, должно е самото да ги обезбеди ваквите известувања од надлежните институции во странската земја.

9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____

ИЗЈАВА НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Со поднесување на ова барање Изјавувам дека податоците и информациите што ги содржи ова барање, како и целата документација која ја доставувам/е кон барањето за издавање дозвола за вршење работи на осигурување, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи а во случај на промена на податоците содржани во ова барање, како и во документацијата доставена во прилог кон ова барање, во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Агенцијата.

Со поднесување на ова барање се согласувам моите лични податоци содржани во ова барање да се користат во постапка на остварување на правото пред надлежни органи за прибавување на потребни докази и податоци од други институции по службена должност и истите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на лични податоци.

Датум и место на поднесување

_____, ____ 20 ____ година, _____

Потпис на подносителот на барањето¹

¹ Барањето го потпишуваат физичките лица или овластените застапници на правните лица коишто имаат намера да стекнат квалификувано учество во друштвото за осигурување

ПРИЛОГ 4 – Образец Б-СКУ-ОБД/ДЗ

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

БАРАЊЕ¹

ЗА ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ ОДНОСНО ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО

1.	Име и презиме, односно назив на лицето кое има намера да стекне квалификувано учество	
2.	Број и номинален износ на акции кои лицето веќе ги поседува во друштвото	
3.	Број и номинален износ на акции кои лицето има намера да ги стекне во друштвото	
4.	Вкупен број и номинален износ на акциите кои лицето ќе ги има по стекнувањето	
5.	Овластено лице за контакт со Агенцијата	
5.1.	Телефон на овластеното лице	
5.2.	Адреса на електронска пошта на овластеното лице	
5.3.	Адреса на овластеното лице	

Барам/е од Агенцијата за супервизија на осигурување да ми издаде согласност за стекнување квалификувано учество во друштвото за застапување во осигурување односно осигурително брокерското друштво (назив на друштвото).

Кон барањето ја приложувам/е документацијата согласно членот 3 ставови (3) односно (4) од “Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување”² и тоа (се наведува секој документ поединечно):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

¹ Се препорачува Барањето да се пополнува електронски. Електронска верзија на Барањето може да се најде на официјалната интернет-страница на Агенцијата за супервизија на осигурување www.aso.mk. Доколку Барањето не се пополнува електронски, задолжително треба да се користи пенкало и да се пишува со големи букви.

² Документацијата од членот 3 ставот (3) точка 4) и 5), точка 6) подточка 6.1, точка 7) подточки 7.3, 7.5 и 7.6, точки 12) и 13) и ставот (4) точка 4) и точка 7) подточки 7.3, 7.4 и 7.5 од Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување, Агенцијата по службена должност ќе ја прибави од надлежен јавен орган (доколку истата не е поднесена од барателот), за што подносителот на барањето дава изјава со која ја овластува Агенцијата во негово име и за негова сметка да ги користи податоците содржани во овој Образец и до Агенцијата доставува доказ за извршена уплата на сметка на институцијата надлежна за издавање на соодветниот документ во висина утврдена со тарифник пропишан согласно со закон. Потврдата од членот 3 став (4) точка 5) од Правилникот, Агенцијата по службена должност ќе ја прибави од надлежен суд (доколку истата не е поднесена од барателот). Доколку лицето е странско лице, должно е самото да ги обезбеди ваквите известувања од надлежните институции во странската земја.

8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____

ИЗЈАВА НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Со поднесување на ова барање Изјавувам дека податоците и информациите што ги содржи ова барање, како и целата документација која ја доставувам/е кон барањето за издавање дозвола за вршење работи на осигурување, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи а во случај на промена на податоците содржани во ова барање, како и во документацијата доставена во прилог кон ова барање, во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Агенцијата.

Со поднесување на ова барање се согласувам моите лични податоци содржани во ова барање да се користат во постапка на остварување на правото пред надлежни органи за прибавување на потребни докази и податоци од други институции по службена должност и истите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на лични податоци.

Датум и место на поднесување

_____, _____ 20____ година, _____

Потпис на подносителот на барањето²

² Барањето го потпишуваат физичките лица или овластените застапници на правните лица коишто имаат намера да стекнат квалификувано учество во друштво за застапување во осигурување односно осигурително брокерско друштво

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

Прилог

950.

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 5, а во врска со член 90 став (1) точка 1) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ МЕСТА ЗА КОНТРОЛА НА ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ОД УВОЗ

Член 1

Во Решението за определување на инспекциски места за контрола на храна од неживотинско потекло од увоз („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 56/19) Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-1144/3
28 март 2019 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Инспекциски места-царински испостави во Република Северна Македонија за храна од неживотинско потекло

1. Инспекциско место број 1 на ЦИ Скопје - 1013
2. Инспекциско место број 2 на ЦИ Скопје - 1015
3. Инспекциско место број 3 на ЦИ Аеродром - 1050
4. Инспекциско место број 4 на ЦИ Струмица - 4050
5. Инспекциско место број 5 на ЦИ Кавадарци - 4040
6. Инспекциско место број 6 на ЦИ Прилеп - 5030
7. Инспекциско место број 7 на ЦИ Струга - 5060
8. Инспекциско место број 8 на ЦИ Охрид - 5040
9. Инспекциско место број 9 на ЦИ Битола - 5010
10. Инспекциско место број 10 на ЦИ Велес - 3050
11. Инспекциско место број 11 на ЦИ Штип - 3010
12. Инспекциско место број 12 на ЦИ Тетово - 1080
13. Инспекциско место број 13 на ЦИ Табановце - 2030
14. Инспекциско место број 14 на ЦИ Богородица - 4020
15. Инспекциско место број 15 на ЦИ Делчево - 3030
16. Инспекциско место број 16 на ЦИ Блаце - 1075



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.


Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019069